

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

## О Д Л У К А

**за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје**

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на дејноста производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2020 година, во износ од 34.117.192 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 9.131.781 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 7.635.496 kWh, на ниво на мерно место.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија на ниво на мерно место и тоа:

Ред.бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	износ
<b>КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА</b>			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	918,8398
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2275
<b>КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ</b>			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.750,5736
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,2438

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје (во понатамошниот текст СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје), согласно член 19 од Правилникот за регулирање цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен Весник на Република Северна Македонија бр.116/19 и 161/20), (во понатамошниот текст: Правилник) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) го достави Барањето за одобрување на максимален приход за регулирани дејности производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија бр. 01-114/1 од 29.05.2020 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.08-85/20 од 29.05.2020 година.

Кон Барањето, друштвото СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ја достави потребната документација согласно со Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги на 25 јуни 2020 година го објави известувањето во врска со Барањето за одобрување на цена на топлинска енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 јули 2020 година на својата веб страница ја објави Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр.02-1775/1 од 21 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Податоци од барањето

Според податоците содржани во барањето СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје бара регулираниот максимален приход за 2020 година да изнесува 48.641.783 денари за произведена количина на топлинска енергија од 8.754.001 kWh на ниво на производител и испорачана топлинска енергија од 7.535.000 kWh на ниво на мерно место.

Во следната табела даден е преглед на трошоците (оперативни трошоци, амортизација и трошоци за гориво) и регулираниот максимален приход за 2020 година, кои СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ги презентира во барањето:

	<b>Оперативни трошоци</b>	<b>2020 година</b>
1	Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2.779.154
2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	943.065
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и Опрема	193.562
4	Бруто плати	7.400.000
5	Менаџерски плати и менаџерски награди	829.446
6	Други услуги	2.362.107
7	Останати и вонредни трошоци	2.680.893
8	Пренесени трошоци	173.218
9	<b>Амортизација</b>	<b>4.724.361</b>
<b>I</b>	<b>Вкупно Оперативни трошоци</b>	<b>22.085.805</b>
<b>II</b>	<b>Трошоци за гориво</b>	<b>20.329.328</b>
<b>III</b>	<b>Вкупно трошоци</b>	<b>42.415.133</b>
<b>IV</b>	<b>Принос на капитал – (RA)</b>	<b>0</b>
	<b>МАРЖА</b>	<b>5.820.064</b>
	<b>Просечен RAB</b>	<b>69.273.892</b>
	<b>WACC %</b>	<b>5,80%</b>
<b>V</b>	<b>Регулиран максимален приход - MAR</b>	<b>48.641.783</b>

### **Анализа на Регулаторната комисија за енергетика**

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2020 година за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. За таа цел Регулаторната комисија за енергетика изврши анализа на доставените податоци и информации на СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, како и на целокупната документација со која располага Регулаторната комисија за енергетика во врска со дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2020 година, врз основа на што ја изготви оваа одлука.

При анализата на доставените податоци за 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 2.779.154 денари;
2. Трошоците за тековно одржување се пресметани да изнесуваат 354.327 денари;
3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 193.562 денари;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 7.400.000 денари;
5. Вредноста на менаџерските плати и награди се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 829.446 денари;
6. Другите услуги се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 2.362.107 денари;
7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани да изнесуваат 1.308.915 денари;
8. Пренесени трошоци се утврдени на ниво согласно утврдените од страна на Регулаторната комисија за енергетика за 2019 година во износ од 89.103 денари.
9. Трошокот за амортизација за 2020 година се признава на ниво од 30% од вкупната годишна

амортизација и изнесува 1.417.308 денари.

Оперативните трошоци за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје за 2020 година кои ги одразуваат оправданите оперативни трошоци се презентирани во Табела 1 и изнесуваат 15.227.510 денари, а вкупно со амортизацијата и пренесени трошоци изнесуваат 16.733.922 денари.

Во периодот јануари – април 2020 година, СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје како погонско гориво користи природен гас. Потрошената количина на природен гас за производство на топлинска енергија во периодот јануари - април 2020 година изнесува 546.846  $\text{nm}^3$ , со вкупна набавна вредност од 11.009.788 денари. Во истиот период вкупно произведената количина на топлинска енергија изнесува 4.994.000 kWh.

СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје во грејниот период октомври – декември 2020 година ќе користи како погонско гориво природен гас за производство на топлинска енергија. Прогнозираната количина на природен гас која ќе се потроши во истиот период е пресметана да изнесува 456.079  $\text{nm}^3$ , при што прогнозираната цена за набавка на природниот гас е 13,9745 ден/ $\text{nm}^3$ , односно прогнозираниот трошок за набавка на природниот гас изнесува 6.373.482 денари. Во истиот период вкупната количина на топлинска енергија која треба да се произведе изнесува 4.137.781 kWh.

Согласно наведеното, трошоците за набавка на гориво за производство на топлинска енергија за 2020 година изнесуваат 17.383.270 денари, за вкупна количина на природен гас од 1.002.925  $\text{nm}^3$ .

По извршената анализа регулираниот максимален приход за 2020 година на СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје се одобрува во износ од 34.117.192 денари.

Имајќи го во предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр.08-85/20  
21 август 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски